

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 04

Год. XVI

28 февруари 2013 г.

примерокот е бесплатен

www.opstinavasilevo.gov.mk

opstina_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

55 - та седница

Совет на општина Василево

1. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ Гоце Делчев за учебната 2012/2013 година.....03
2. **ОДЛУКА** за учество на Општина Василево во Предлог – проектот поднесен до Бирото за регионален развој.....03
3. **ОДЛУКА** за учество на Општина Василево во Предлог – проектот поднесен до Бирото за регионален развој.....04
4. **ОДЛУКА** за одобрување на финансиски средства на Ловечко друштво Фазан Василево.....04
5. **ОДЛУКА** за формирање на 2 (две) Комисии за утврдување и проценка на штети настанати од елементарната непогода – силен пороен дожд во деновите 24, 25 и 26.02 2013 г..... 05

Градоначалник на Општина Василево

6. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр.05-2506/2 од 11.02.2013.....06
7. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр.05-2512/2 од 11.02.2013.....06
8. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр.05-2510/2 од 11.02.2013.....07
9. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр.05-2511/2 од 11.02.2013.....07
10. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр.05-89/2 од 11.02.2013.....07
11. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр.05-155/2 од 11.02.2013.....08
12. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр.05-172/2 од 11.02.2013.....08
13. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр.05-409/2 од 11.02.2013.....08
14. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр.05-392/2 од 11.02.2013.....09
15. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр.05-184/2 од 11.02.2013.....09
16. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр.05-171/2 од 11.02.2013.....09
17. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр.05-173/2 од 11.02.2013.....10
18. **РЕШЕНИЕ** за финансиска помош бр.05-152/2 од 11.02.2013.....10

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ за учебната 2012/13 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **27.02.2013 година**

Бр.08-562/2
27.02.2013 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02), член 126 точка 1 алинеја 2 од Законот за основно образование (сл.весник на РМ бр.103/08,33/10,116/10,18/11,51/11,6/12,100/12) и член 21 став 1 точка 29 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03 , бр.08/06 и бр.09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 27.02.2013 година донесе,

ЗАКЛУЧОК

за усвојување на полугодишниот извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ за учебната 2012/13 година

1. Се усвојува полугодишниот извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ за учебната 2012/13 година.
2. Составен дел на овој Заклучок е и полугодишниот извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ за учебната 2012/13 година
3. Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во "Службени гласник на Општина Василево".

Бр.07-562/1
27.02.2013г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Одлуката** за учество на општина Василево во Предлог-проект поднесен до Бирото за регионален развој,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **27.02.2013 година**

Бр.08-563/2
27.02.2013 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен гласник на ОВ" бр.5/02) и член 21 од Статутот на општина Василево - ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата редовна седница одржана на 27.02.2013 година ја донесе следната ,

ОДЛУКА

за учеството на Општина Василево во Предлог-проектот поднесен до Бирото за регионален развој

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево го определува учеството на Општина Василево во Предлог-проектот поднесен до Бирото за регионален развој во процентуален износ од 35 % од вкупниот Буџет на Предлог-проектот.

Член 2

Носител на проектот е општина Василево.

Член 3

Проектните активности по овој Предлог-проект се насочени кон изградба на мост на новонаалска река.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Василево”.

Бр.07-563/1
27.02.2013г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ” бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за учество на општина Василево во Предлог-проект поднесен до Бирото за регионален развој,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **27.02.2013 година**

Бр.08-564/2
27.02.2013 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен гласник на ОВ” бр.5/02)и член 21 од Статутот на општина Василево - (“Службен гласник на ОВ” бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата редовна седница одржана на 27.02.2013 година ја донесе следната ,

ОДЛУКА

за учеството на Општина Василево во Предлог-проектот поднесен до Бирото за регионален развој

Член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево го определува учеството на Општина Василево во Предлог-проектот поднесен до Бирото за

регионален развој во процентуален износ од 20 % од вкупниот Буџет на Предлог-проектот..

Член 2

Носител на проектот е општина Василево.

Член 3

Проектните активности по овој Предлог-проект се насочени кон изградба **на парк во с.Градошорци.**

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на општина Василево”.

Бр.07-564/1
27.02.2013г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево (“Службен гласник на ОВ” бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за одобрување на финансиски средства на Ловечкото друштво, „Фазан” Василево ,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден **27.02.2013 година**

Бр.08-565/2
27.02.2013 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен гласник на ОВ” бр.5/02)и член 21 од Статутот на општина Василево - (“Службен гласник на ОВ” бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата редовна седница одржана на 27.02.2013 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства на Ловечкото друштво, „Фазан” Василево

член 1

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од 35 000 денари на Ловечкото друштво „Фазан“ Василево.

член 2

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на Ловечкото друштво „Фазан“ Василево за организирање на ловечка вечер.

член 3

Финансиските средства ќе се уплатат на сметката на Ловечкото друштво „Фазан“ Василево.

член 4

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2013 година

член 5

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.07-565/1
27.02.2013г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за формирање на 2 (две) Комисии за утврдување и проценка на штети настанати од елементарната непогода - силен пороен дожд во деновите 24, 25 и 26.02.2013 година, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 27.02.2013 година

Бр.08-566/2
27.02.2013 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр 5/02), член 21 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.4/03, 8/06 и 9/10), Советот на општина Василево на својата седница ја донесе следната,

ОДЛУКА

За формирање на 2 (две) Комисии за утврдување и проценка на штети настанати од елементарната непогода - силен пороен дожд во деновите 24.02.2013, 25.02.2013 и 26.02.2013 година

1. Со оваа Одлука се определува бројот на комисии кои ќе утврдат и проценат штети настанати од елементарната непогода - силен пороен дожд во деновите 24.02.2013, 25.02.2013 и 26.02.2013 година што ја зафати територијата на општина Василево.

2. Се формираат 2 (две) комисии при што едната комисија ќе врши утврдување и проценка на штети настанати на инфраструктурни објекти а другата комисија ќе врши утврдување и проценка на штети настанати во домаќинствата и земјоделските посеви.

3. За претседател и членови во Комисијата за утврдување и проценка на штети настанати на инфраструктурни објекти се:

- Никола Витларов - претседател - државен службеник (дги);
- Бранко Андонов - член - државен службеник;
- Димче Митев - член дипл. сообраќаен инг.од с.Градошорци;

4. За претседател и членови во Комисијата за утврдување и проценка на штети настанати во домаќинствата и земјоделските посеви се:

- Илчо Колев - претседател - дипл.инг.агроном с.Пиперево;
- Данаил Стаменов -член - дипл.земј.инг ;
- Страшо Николов - член - земјодел.техничар;
- Марјан Трајков - член - више земјодел;
- Мите Ѓорѓев - член - дипл.земј.инг.
- Митко Јанев- член - државен службеник;
- Блажо Стоилков - член - државен службеник;

3. Комисиите се должни да се придржуваат и работат според Единствената методологија за проценка на штети од елементарни и други

непогоди („Службен весник на РМ“ бр.75/01) и Уредбата за начинот на работа на комисиите за процена и утврдување на висината на штета настаната од природни непогоди, епидемии, епизотии, епифитотии и други несреќи на Владата на Република Македонија бр. 19-4079/1 од 9 ноември 2005 година („Службен весник на РМ“ бр. 98/05).

4. Комисиите се должни да изработат поединечен записник по секое доставено барање за штета, како и збирен извештај за проценетите штети на подрачјето на општина Василево - Елаботрат за процена на штети од елементарна непогода - силен пороеан дожд настанати во деновите 24.02.2013, 25.02.2013 и 26.02.2013 година кој го доставуваат до Советот на општина Василево за усвојување.

5. Дневници добиваат надворешните членови на Комисиите чија висина Советот на општина Василево ќе ги одреди на наредна седница.

6. Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево,“.

Бр.07-566/1
27.02.2013г.
Василево

Совет на општина Василево
Претседател,
Лилјана Соларова с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Член 1
Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 2506/1 од 26.12.2012 година поднесено од Зафиров Васе од с.Василево .

Член 2
Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 2000 денари

Член 3
Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-2506/2
11.02.2013 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Член 1
Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 2512/1 од 26.12.2012 година поднесено од Исинова Бирсен од с.Василево .

Член 2
Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 1000 денари

Член 3
Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-2512/2
11.02.2013 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ “ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („ Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („ Службен гласник на ОВ “ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ**Член 1**

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 2510/1 од 26.12.2012 година поднесено од Назифов Садула од с.Василево .

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 2000 денари

Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-2510/2
11.02.2013 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ “ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („ Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („

Службен гласник на ОВ “ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ**Член 1**

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 2511/1 од 26.12.2012 година поднесено од Сулев Арив од с.Ангелци .

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 2000 денари

Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-2511/2
11.02.2013 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ “ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („ Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („ Службен гласник на ОВ “ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ**Член 1**

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 89/1 од 16.01.2013 година поднесено од Костадинова Ленче од с.Василево .

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 2000 денари

Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-89/2
11.02.2013 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ “ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („ Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („ Службен гласник на ОВ “ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ**Член 1**

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 155/1 од 25.01.2013 година поднесено од Мустафов Ерсан од с.Градошорци .

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 2000 денари

Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-155/2
11.02.2013 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ “ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („ Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („ Службен гласник на ОВ “ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ**Член 1**

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 172/1 од 25.01.2013 година поднесено од Петре Митрев од с.Василево .

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 2000 денари.

Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево.

Бр.05-172/2
11.02.2013 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ “ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („ Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („ Службен гласник на ОВ “ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ**Член 1**

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 409/1 од 07.02.2013 година поднесено од Стојановски Ѓорѓе од с.Чанаклија .

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 3000 денари

Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-409/2
11.02.2013 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ “ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („ Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („ Службен гласник на ОВ “ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ**Член 1**

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 392/1 од 05.02.2013 година поднесено од Цанко Стаменов од с.Градошорци .

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 3000 денари

Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-392/2
11.02.2013 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ “ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („ Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („ Службен гласник на ОВ “ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ**Член 1**

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 184/1 од 28.12.2013 година поднесено од Иљазов Демир од с.Василево .

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 2000 денари

Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-184/2
11.02.2013 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ “ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за

формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („ Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („ Службен гласник на ОВ “ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Член 1

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 171/1 од 25.01.2013 година поднесено од Исинов Сејмин од с.Градошорци .

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 1000 денари

Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-171/2
11.02.2013 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ “ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („ Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („ Службен гласник на ОВ “ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Член 1

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 173/1 од 25.01.2013 година поднесено од Манасиева Софка од с.Чанаклија .

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 3000 денари

Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-173/2
11.02.2013 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.

* * *

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („ Службен весник на РМ “ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („ Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („ Службен гласник на ОВ “ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Член 1

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 152/1 од 25.01.2013 година поднесено од Соња Митева од с.Василево .

Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 3000 денари

Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-152/2
11.02.2013 г
Василево

Општина Василево
Градоначалник
Ванчо Стојанов с.р.